

**СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,  
СЕЗОНА 2021/2022  
(16-та недела, до 24.04.2022)**

### **Неделни податоци**

Во текот на **16-та недела** од 2022 година (18-24.04.2022), во Република Северна Македонија нема пријавени случаи на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, идентично како минатата недела.

Во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ РСМ, тестирани се 205 материјали, од кои еден позитивен – Influenza A несубтипизиран.

Во 16-та недела од минатата сезона беше пријавено 21 лице, а за истата недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последни 10 сезони) бројот на просечно заболени бил 69.

### **Кумулативни податоци**

**Во сезоната 2021/2022** вкупниот број на случаи на грип/ заболувања слични на грип изнесува **3.679 (I=177,8/100.000)**.

Во споредба со истиот период од минатата сезона (n=1.016), бројот на пријавени случаи е зголемен за 3,6 пати, а во однос на моделот од последните 10 сезони (n=26.188) се регистрира намалување од 85,9%.

Кумулативно, заболените се пријавени од дваесет и два ЦЈЗ/ПЕ. Најголем број на заболени лица (n=991) и највисока кумулативна инциденца (3.515,4/100.000) е регистрирана на територијата на ПЕ Дебар.

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрастни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 2.114 случаи (57,5%), а највисока инциденца (535,4/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години (n=557).

### **ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР**

Од почетокот на сезоната 2021/2022, заклучно со 16-та недела од 2022, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 10.696 материјали од здравствените установи - од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип, од рутинскиот и сентинел САРИ надзорот. Регистрирани се 317 позитивни случаи, 155 Influenza A/H3, 161 Influenza A несубтипизиран и еден Influenza B. (*Графикон 2*)

Регистрирани се 9 инфекции со грип и КОВИД-19 истовремено.

### **ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР**

Не се регистрирани заболувања слични на грип, а сезонава инциденцата е континуирано под неделната граница за сезонска активност. Резултатите добиени од вирусолошкиот надзор над инфлуенца покажуваат позитивност од 0,5%. Согласно овие податоци, Р.С. Македонија има низок интензитет на активност на вирусот на грип, без географска распространетост.

### **ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП**

Заклучно со 16-та недела, во Р.С. Македонија, вакцинирани се вкупно 49.366 лица со бесплатна или комерцијална вакцина.

## **ЕВРОПСКИ РЕГИОН**

Согласно извештајот на Flu News Europe објавен за 15-та недела 2022 година за активноста на вирусот на грип низ Европскиот регион:

- Во дванаесет земји се регистрира широка распространетост на грипот.
- 25-30% од сите примероци од примарната здравствена заштита од пациенти со ИЛИ или АРИ симптоми биле позитивни на вирусот на инфлуенца, во последните шест недели.
- Десет земји, во западно-централниот дел на Европа, пријавија активност на грип над 30%: Холандија (74%), Франција (55%), Луксембург (53%), Полска (47%), Норвешка (42%), Естонија (37%), Швајцарија (36%), Италија (32%), Србија (31%), Шпанија (30%).
- Вирусите на грип тип А и Б се детектирани со доминација на Influenza A(H3) во сите системи за надзор и во скоро сите САРИ случаи.

Според квалитативните индикатори, во однос на интензитетот, 15 земји се на базично ниво, 15 се со низок, 4 со среден, една со висок (Естонија) и една со многу висок (Луксембург) интензитет.

Според географската раширеност, 5 земји немаат активност, 11 пријавуваат спорадични случаи, 5 со локална раширеност, 4 земји – регионална и 12 – широка географска раширеност.

***Оддел за епидемиологија на заразни болести  
Институт за јавно здравје***